



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Четврток

Б1

БРОЈ 31

ГОД. XLIII

1830

Službeni vjesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fab 51

407.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ, ШТО ВТАСУВААТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организации на здружен труд од териториите на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што втасуваат во периодот од 1987 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1987 година.

П бр. 682
29 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА АНУИТЕТИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ ДАДЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ТЕРИТОРИИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА, СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ, ШТО ВТАСУВААТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1987 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

На организациите на здружен труд од територијата на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово, што имаат верификувани програми за економско-финансиска консолидација односно договор или

самоуправна спогодба за меѓусебните односи во санацијата во согласност со Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд им се одлага враќањето на ануитетите по кредитите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот на федерацијата), користени до 31 декември 1986 година, а што втасуваат за наплата на 1 јануари 1987 година, 1 јануари 1988 година, 1 јануари 1989 година и 1 јануари 1990 година.

Верификација на програмите за економско-финансиска консолидација од став 1 на овој член вршат стручните работни тела што ги формираат извршните совети или стопанските комори на СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово. Стручните работни тела ги сочинуваат стручњаци од извршните совети, стопанските комори, банките и здружениот труд на овие републики и на САП Косово, како и стручњаци од здружениот труд на другите републики и на САП Војводина, што ќе ги определат нивните извршни совети или стопански комори.

Верификацијата на програмите за економско-финансиска консолидација односно склучувањето на договори или самоуправни спогодби за меѓусебните односи во санацијата ќе се изврши до 15 мај 1987 година односно во согласност со Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд, а до 31 мај ќе им се достават на Фондот на федерацијата и на Сојузниот секретаријат за финансии, заради следење на нивната реализација.

Организациите на здружен труд на кој им е одложено враќањето на ануитетите од став 1 на овој член се должни да ги отплатат ануитетите по истекот на рокот од пет години од денот на втасувањето, и тоа: ануитетите што за наплата втасуваат на 1 јануари 1987 година ќе ги отплатат на 1 јануари 1992 година, ануитетите од 1 јануари 1988 година – на 1 јануари 1993 година, ануитетите од 1 јануари 1989 година – на 1 јануари 1994 година и ануитетите од 1 јануари 1990 година – на 1 јануари 1995 година.

Член 2

Организациите на здружен труд од територијата на СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово што успешно работат ќе ги отплатуваат ануитетите на Инвестициона банка – Удружена банка Титоград, Стопанска банка – Здружена банка Скопје и на Косовска банка – Удружена банка Приштина.

Банките од став 1 на овој член ќе му ги вратат овие средства на Фондот на федерацијата во роковите утврдени во член 1 став 4 на овој закон.

Член 3

Организациите на здружен труд од териториите на СР Црна Гора и на СР Македонија што имаат договор или самоуправна спогодба за меѓусебните односи во санацијата по основа на загуби ќе ги наплатат купоните на обврзниците на Фондот на федерацијата во рокот на нивно втасување, освен купоните на обврзниците на Фондот на федерацијата по основа на пласирани средства на територијата на САП Косово.

Организациите на здружен труд од територијата на САП Косово што имаат договор или самоуправна спогодба за меѓусебните односи во санацијата по основа на загуби ќе ги наплатат втасаните купони на обврзниците на Фондот на федерацијата во рокот на нивното втасување во височината на средствата пласирани на територијата на СР Босна и Херцеговина, СР Црна Гора и СР Македонија.

Член 4

Организациите на здружен труд од територијата на СР Босна и Херцеговина што имаат договор или самоуправна спогодба за меѓусебните односи во санацијата по основа на загуби ќе ги наплатат купоните на обврзниците на Фондот на федерацијата во рокот на нивното втасување, освен купоните на обврзниците на федерацијата по основа на пласирани средства на територијата на САП Косово.

Член 5

Банките од член 2 став 1 на овој закон се должни износот на средствата за исплата на купоните од член 3 на овој закон на организациите на здружен труд од нивните територии да му ги уплатат на Фондот на федерацијата.

Член 6

Инвестициона банка – Удружена банка Титоград и Стопанска банка – Здружена банка Скопје ќе му го вратат на Фондот на федерацијата делот од втасаните ануитети сразмерно со височината на пласираните средства на територијата на СР Црна Гора и СР Македонија заради наплата на купоните на организациите на здружен труд од член 4 на овој закон.

Член 7

Инвестициона банка – Удружена банка Титоград и Стопанска банка – Здружена банка Скопје разликата помеѓу износот на средствата од член 2 став 1 на овој закон и износот на средствата од чл. 5 и 6 на овој закон ќе ја репласираат за трајни обртни средства и покрите на динарските обврски по странските кредити на организациите на здружен труд што имаат верификувани програми односно договори или самоуправни спогодби за меѓусебните односи во санацијата во смисла на член 1 став 1 од овој закон.

Член 8

Косовска банка – Удружена банка Приштина разликата помеѓу износот на средствата од член 2 став 1 на овој закон и износот на средствата од член 5 на овој закон ќе ја репласира за трајни обртни средства и покрите на динарските обврски по странските кредити на организациите на здружен труд што имаат верификувани програми односно договор или самоуправна спогодба за меѓусебните односи во санацијата во смисла на член 1 став 1 од овој закон.

Член 9

Обврската за враќање на ануитетите по кредитите од средствата на Фондот на федерацијата од член 1 став 1 на овој закон, за организациите на здружен труд што се во постапка на редовна ликвидација, ја преземаат банките преку кои се пласираат средствата на Фондот на федерацијата и тоа во роковите утврдени во член 1 став 4 на овој закон.

Член 10

Републиките и автономните покраини можат да му обезбедат на Фондот на федерацијата бескаматен заем во височина на одложените ануитети од член 1 став 1 на овој закон, а сразмерно со учеството на ануитетите по обврзниците на организациите на здружен труд од нивната територија.

Ако републиките односно автономните покраини не обезбедат бескаматен заем, се одлага исплатата на соодветните купони на задолжителниот заем на организациите на здружен труд од териториите на тие републики односно автономни покраини.

Фондот на федерацијата ќе им ги врати на републиките и автономните покраини средствата на бескаматниот заем од став 1 на овој член во роковите од член 1 став 4 од овој закон.

Износот на обврските од став 1 на овој член го утврдува Собранието на Фондот на федерацијата.

За височината на вкупно одложените ануитети на стопанството на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово се одлага наплатата на ануитетските купони на обврзниците на Фондот на федерацијата, и тоа:

1) на купоните што втасуваат за наплата на 1 јануари 1987 година, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1992 година односно купонот број 10 по заемот за 1974 година, купонот број 4 по заемот за 1980 година, купонот број 3 по заемот за 1981 година, купонот број 2 по заемот за 1982 година и купонот број 1 по заемот за 1983 година;

2) на купоните што втасуваат за наплата на 1 јануари 1988 година, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1993 година односно купонот број 9 по заемот за 1976 година, купонот број 4 по заемот за 1981 година, купонот број 3 по заемот за 1982 година, купонот број 2 по заемот за 1983 година и купонот број 1 по заемот за 1984 година;

3) на купоните што втасуваат за наплата на 1 јануари 1989 година, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1994 година односно купонот број 8 по заемот за 1978 година, купонот број 7 по заемот за 1979 година, купонот број 3 по заемот за 1983 година, купонот број 2 по заемот за 1984 година и купонот број 1 по заемот за 1985 година;

4) на купоните што втасуваат за наплата на 1 јануари 1990 година, а чија исплата се одлага до 1 јануари 1995 година односно купонот број 3 по заемот за 1974 година, купонот број 2 по заемот за 1985 година и купонот број 1 по заемот за 1986 година.

Банките преку кои се пласираат средствата на Фондот на федерацијата од териториите на СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово ќе утврдат, до 30 ноември тековната година за наредната година, кои организации на здружен труд од член 2 на овој закон ќе ги вратат ануитетите и делот на тие ануитети што се однесуваат на чл. 3 и 4 од овој закон и за тоа во рок од 5 дена ќе го известат Фондот на федерацијата.

Собранието на Фондот на федерацијата врз основа на податоците од член 1 став 4, чл. 3 и 4 и член 9 ќе го утврди учеството на секоја република и покраина во ануитетски обврзници, до крајот на јуни секоја година.

Член 11

Стопанска банка – Здружена банка Скопје, Инвестициона банка – Удружена банка Титоград и Косовска банка – Удружена банка Приштина ќе му достават на Фондот на федерацијата извештај за спроведувањето на одредбите на чл. 1, 2, 3 и 9 од овој закон, список на организациите на здружен труд и нивните обврски по основа на кредити од средствата на Фондот на федерацијата до 31 мај 1987 година.

Член 12

Привредна банка – Удружена банка Сараево ќе му достави на Фондот на федерацијата список на организациите на здружен труд од член 4 и износот на нивните права според втасаните купони на обврзниците на Фондот на федерацијата до 31 мај 1987 година.

Член 13

Поблиски прописи за извршувањето на овој закон ќе донесе функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, при претходно прибавено мислење од Фондот на федерацијата, Народната банка на Југославија, Службата на општествено-то книговодство на Југославија и Сојузниот завод за општествено планирање.

Член 14

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од териториите на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што втасуваат на 1 јануари 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/86).

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

408.

Врз основа и член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за периодот од 1986 до 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1987 година.

П бр. 684
29 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85 – во натамошниот текст: Законот) член 2 се менува и гласи:

„Средствата што, во смисла на член 1 став 1 од овој закон, се формираат на територијата на СР Србија, а што според утврденото учество се распоредуваат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, ќе се реализираат во целост непосредно по пат на самоуправни здружување на труд и средства на организациите на здружен труд од територијата на СР Србија надвор од териториите на социјалистичките автономни покраини и територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина со организации на здружен труд на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, во согласност со општествените планови, а посебно со општествениот план за развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

На средствата формирани во смисла на став 1 од овој член ќе се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на здружувањето на труд и средства на Фондот на федерацијата.”

Член 2

Во член 5 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Конечната пресметка на средствата од член 1 на овој закон, Фондот на федерацијата ја утврдува до 31 октомври тековната година за претходната година односно во рок од 15 дена од денот на добивањето на официјалните податоци од Сојузниот завод за статистика.

Републиката односно автономната покраина е должна разликата помеѓу конечниот износ на средствата

и износот на уплатената аконтација за претходната година, да ја уплати во согласност со точ. 1 и 2 од став 1 на член 1 од овој закон на сметката на Фондот на федерацијата во рок од 30 дена од денот на утврдувањето на таа разлика.”

Член 3

Измената во овој член не се однесува на текстот на Законот на македонски јазик.

Член 4

Во член 8 ст. 1 до 8 се менуваат и гласат:

„Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон ги уплатуваат организациите на здружен труд согласно со одредбите од склучените самоуправни спогодби за здружување на труд и средства, а се сметаат како здружени во моментот на уплатата на сметката на инвеститорот или на банката кои со самоуправната спогодба се определени за реализација на заедничката развојна програма.

Инвеститорот или банката од став 1 на овој член се должни уплатените средства за реализација на заедничката програма за развој да почнат да ги користат најдоцна во рок од 3 месеци од денот на уплатата на тие средства.

Ако средствата од став 2 на овој член не почнат да се користат во рокот од став 2 на овој член, инвеститорот е должен да ги уплати на посебна сметка на Фондот на федерацијата кај Службата на општественото книговодство во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот од тој став.

Средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон што не се реализирани во смисла на став 1 од овој член, организациите на здружен труд ги уплатуваат тримесечно и тоа најдоцна до 15 во наредниот месец за изминатото тримесечје на посебна сметка на Фондот на федерацијата кај Службата и општественото книговодство.

Евиденција за средствата од ст. 1, 2, 3 и 4 на овој член води службата на општественото книговодство во републиката односно во автономната покраина и за тоа ги известува Службата на општественото книговодство на Југославија и Фондот на федерацијата до крајот на наредниот месец за изминатото тримесечје.

Стопанската комора на републиката односно на автономната покраина води евиденција за склучените самоуправни спогодби од став 1 на овој член, ја следи реализацијата на тие спогодби и за тоа до крајот на наредниот месец за изминатото тримесечје ги известува Стопанската комора на Југославија и Фондот на федерацијата. Начинот на водење евиденција и начинот на известување на Стопанската комора на Југославија и на Фондот на федерацијата ги утврдува Стопанската комора на Југославија.

Ако со уплатите од ст. 1 и 4 на овој член не се обезбеди износот на средствата од член 1 став 1 точка 1 на овој закон во височина на тримесечната обврска на републиката односно на автономната покраина, републиката односно автономната покраина ненамириениот износ на средствата ќе го пренесе врз сметката на Фондот на федерацијата до крајот на наредниот месец за изминатото тримесечје.

Ако републиката односно автономната покраина, во рокот од став 7 на овој член, не ги пренесе средствата врз сметката на Фондот на федерацијата, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, ќе го пренесе врз сметката на Фондот на федерацијата ненамириениот износ на средствата од сметката на буџетот на таа република односно автономна покраина.

Фондот на федерацијата ќе ги пренесе средствата од ст. 3 и 4 на овој член врз посебна сметка на овластената банка преку која се пламираат средствата на Фондот на федерацијата (во натамошниот текст: овластената банка) во согласност со односите во распределбата на средствата утврдени во член 19 од овој закон, во рок од 5 дена од денот на втасувањето на овие средства на посебната сметка на Фондот на федерацијата.

Банката од став 9 на овој член е должна средствата од ст. 3 и 4 на овој член да ѝ ги пренесе на организацијата на здружен труд – инвеститорот која склучила самоуправни спогодба за здружување на труд и средства во смисла на став 1 од овој член, во согласност со таа спогодба. Ако банката не ги пренесе средствата во рок од осум дена од денот на поднесувањето на барањето, службата на оп-

штественото книговодство на републиката односно на автономната покраина, на барање од организацијата на здружен труд – здружителот, ќе ги симне од сметката на банката тие средства и ќе ги пренесе врз сметката на инвеститорот кој ја реализирал програмата во смисла на став 1 од овој член.

Ако организацијата на здружен труд не ја склучи самоуправната спогодба за здружување на труд и средства од член 1 став 1 точка 1 на овој закон во рок од една година од денот на уплатата на средствата на сметката на овластената банка во стопански недоволно развиените републики и во САП Косово, а најдоцна до 31 декември наредната година за обврските од претходната година, здружените средства се сметаат како задолжителен заем”.

Досегашните ст. 9 и 10 стануваат ст. 12 и 13.

Член 5

Во член 10 по став 1 се додаваат нови ст. 2, 3 и 4, кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, средствата на Фондот на федерацијата што се формираат во согласност со член 1 став 1 точка 2 на овој закон можат да се насочуваат за набавка на опрема за наставна и научноистражувачка работа на високошколски организации на здружен труд во согласност со приоритетите утврдени во Стратегијата на технолошкиот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Овластената банка и стопанските комори во стопански недоволно развиените републики и во Автономна Покраина Косово односно банката преку која се реализираат здружените средства се должни податоци и извештаи за наменското и ефикасното користење на средствата на Фондот на федерацијата од точ. 1 и 2 на став 1 од член 1 на овој закон шестмесечно да му достават на Фондот на федерацијата.

Ако Собранието на Фондот на федерацијата утврди дека средствата на Фондот на федерацијата се користени ненаменски, републиката односно автономната покраина е должна тие средства да ги врати во Фондот на федерацијата со важечката камата и со пропишаната затезна камата на банкарските кредити во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлука на Собранието на Фондот на федерацијата.”

Член 6

Во член 11 став 1 по зборот: „годишната” се додаваат записка и зборот: „полугодишната”.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Заради усогласување на износот на средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член со номиналниот растеж на општествениот производ на општественото стопанство на републиката односно на автономната покраина во изминатото полугодие, Собранието на Фондот на федерацијата врз основа на проценетиот номинален растеж на општествениот производ на општественото стопанство во изминатото полугодие, според податоците на Сојузниот завод за статистика и на Сојузниот завод за општествено планирање, ќе ја усогласи височината на годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата до крајот на јули тековната година односно до крајот на јануари за изминатата година”.

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5.

Досегашниот став 5 кој станува став 6, се менува и гласи:

„Ако републиката односно автономната покраина не ја изврши обврската од став 5 на овој член во рокот на втасаноста, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот секретар за финансии, врз основа на податоците на Фондот на федерацијата, ќе го пренесе во корист на Фондот на федерацијата соодветниот износ на средства од средствата на буџетот на републиката односно на автономната покраина”.

Досегашниот став 6, кој станува став 7, се менува и гласи:

„Ако средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член се остварат во износ поголем од износот утврден со одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата, за тој поголем износ ќе се намали обврската на републиката односно на автономната покраина во наредната година.”

Досегашниот став 7 станува став 8.

Член 7

Член 12 се брише.

Член 8

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на овој закон.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

409.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАЌАЊА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА, СР ЦРНА ГОРА И САП КОСОВО

Се прогласува Законот за одлагање на враќањето на кредитите и другите плаќања на овластените банки од територијата на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1987 година.

П бр. 681
29 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА ВРАЌАЊЕТО НА КРЕДИТИТЕ И ДРУГИТЕ ПЛАЌАЊА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ОД ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА, СР ЦРНА ГОРА И САП КОСОВО

Член 1

Со овој закон се уредуваат обврските на банките овластени за вршење работи на платниот промет и кредитни работи со странство (во натамошниот текст: овластената банка) од териториите на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово, и тоа: обврските по кредитите што настанале со претворање на девизните позајмици во динарски кредити; обврските по основа на неплатена динарска противвредност за девизите што Народната банка на Југославија, во согласност со заклучницата за купопродажа на девизи, ѝ ги дозначила на овластената банка и обврските по основа на неплатена динарска противвредност за втасаните ануитети по странските кредити што, наместо овластената банка, ги платила Народната банка на Југославија и начинот на намирувањето на тие обврски.

Член 2

Враќањето на девизните позајмици што Народната банка на Југославија ѝ ги одобри на Стопанска банка – Здружена банка – Скопје, на Инвестициона банка – Удружена банка – Титоград и на Удружена косовска банка – Приштина, во согласност со одредбите на Одлуката за обемот, изворите и критериумите за обезбедување девизи за отплата на фиксните и гарантирани обврски по странските кредити земени до 31 декември 1982 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/83 и 52/83), а кои, врз ос-

нова на законот се претворени во динарски кредити, се одлага под условите и на начинот утврдени со овој закон.

Член 3

Износот на неотплатениот кредит од член 2 на овој закон, заедно со ненаплатената камата што се пресметува во височина од 50% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија, која важеше на ден 31 декември 1986 година (28% годишно), со состојба на ден 31 декември 1986 година, се отплатува во десет еднакви полугодишни рати, со тоа што првата рата втасува на 30 септември 1987 година.

На долгот од став 1 на овој член се плаќа фиксна камата во височина од 50% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија, која важи на денот на донесувањето на овој закон.

Ако каматната стапка од став 2 на овој член на денот на пресметката е поголема од 50% од важечката есконтна стапка на Народната банка на Југославија, се применува поповолната каматна стапка.

Член 4

Втасаните побарувања на Народната банка на Југославија од Стопанска банка – Здружена банка – Скопје, Инвестициона банка – Удружена банка – Титоград, Удружена косовска банка – Приштина и Југобанка – Основна банка – Скопје, по основа на неплатената динарска противвредност за девизите што Народната банка на Југославија, во согласност со заклучницата за купопродажба на девизи, ѝ ги дозначила на овластената банка, како и по основа на неплатената динарска противвредност за втасаните ануитети по странските кредити што, наместо овластените банки од член 1 на овој закон, ги платила Народната банка на Југославија, се утврдуваат со состојба на ден 31 декември 1986 година.

Побарувањата од став 1 на овој член го опфаќаат и износот на име камата која се пресметува со примена на најниската каматна стапка утврдена за пласманите од примарната емисија, што важеше на ден 31 декември 1986 година.

Член 5

Наплатата на побарувањата од член 4 на овој закон ќе се изврши во рок од три години, во три еднакви рати, со тоа што првата рата втасува на 31 март 1988 година.

На долгот од став 1 на овој член се применува фиксна камата во височина на најниската каматна стапка за пласманите од примарната емисија, која важи на денот на донесувањето на овој закон.

Ако каматната стапка од став 2 на овој член на денот на пресметката е поголема од важечката најниска каматна стапка на Народната банка на Југославија на пласманите од примарната емисија, се применува поповолната каматна стапка.

Член 6

Одлагање на плаќањето на обврските во согласност со одредбите на овој закон можат да користат овластените банки од чл. 2 и 4 на овој закон под услов да имаат составени и верификувани санациони програми со кои се отстрануваат причините за неликвидноста на тие банки, во согласност со одредбите на член 105 од Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/85, 9/86, 34/86 и 72/86).

Верификација на програмите од став 1 на овој член вршат стручните работни тела што ќе ги формираат извршните совети или стопанските комори на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово. Стручните работни тела ги сочинуваат стручњаци од извршните совети, стопанските комори, банките и здружениот труд на тие републики и на САП Косово и стручњаци од другите републики и од САП Војводина, што нивните извршни совети или стопански комори ќе ги определат, како и стручњаци на народните банки на тие републики и на САП Косово и на Народната банка на Југославија.

Член 7

Заради извршување на одредбите од овој закон, овластените банки од чл. 2 и 4 на овој закон ќе склучат со Народната банка на Југославија договори за кредитот.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

410.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за покрите на курсните разлики по странските кредити, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 април 1987 година.

П бр. 680
29 април 1987 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Синан Хасани, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ

Член 1

Во Законот за покрите на курсните разлики по странските кредити („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86) во член 2 точка 3 по зборовите: „стоковни кредити” се додаваат зборовите: „за опрема, сировини и репродукционен материјал”.

По точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) странските стоковни кредити искористени до 1 јануари 1986 година за инвестициони вложувања на организациите за подрачјата на СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово кои имаат верификувани програми за економско-финансиска консолидација.”

На крајот на член 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Верификација на програмите за економско-финансиска консолидација вршат стручните работни тела што ќе ги формираат извршните совети или стопанските комори на Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Автономна Покраина Косово. Стручните работни тела ги сочинуваат стручњаци од извршните совети, стопанските комори, банките и здружениот труд на овие републики и на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, како и стручњаци од другите републики и од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина што ќе ги определат нивните извршни совети или стопански комори.”

Член 2

Во член 6 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на организациите од подрачјето на СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово кои имаат степен на оптовареност на средствата за репродукција со курсни разлики над 120% од вредноста на тие средства им припаѓаат средства за покрите на курсните разлики во износ од 100%.”

Досегашниот став 3 станува став 4.
Досегашниот став 4 станува став 5.
Досегашниот став 5 станува став 6.

По досегашниот став 6, кој станува став 7, се додава нов став 8, кој гласи:

„При утврдувањето на степенот на оптовареноста на средствата за репродукција со курсни разлики, пред истекот на годината курсните разлики по тримесечја се ставаат во однос со соодветниот дел на средствата за репродукција од претходната година.“

Досегашниот став 7 станува став 9.

Член 3

Во член 8 став 2 по зборовите: „курсните разлики по“ се додаваат зборовите: „отплатите и“.

Член 4

Во член 15 став 1 на крајот се додава нова реченица која гласи:

„Организациите поднесуваат документација во текот на годината, а најдоцна до 20 јануари наредната година.“

Член 5

Во член 16 став 1 зборовите: „31 јануари“ се заменуваат со зборовите: „20 февруари“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако исплатата на средствата по основа на правото на покрите на курсните разлики не се изврши до 20 февруари наредната година поради неосвоените приходи односно поголемите расходи на претсметката за претходната година, исплатата ќе се изврши врз товар на претсметката за наредната година.“

Член 6

Организациите што стекнуваат право на покрите на курсните разлики според одредбите на овој закон имаат право на тоа покрите за износот содржан во отплатите и каматите по странските кредити намирени од 1 јануари 1987 година.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

411.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5, член 279 ст. 1, 3 и 5 и член 286 став 2 точ. 2 и 4 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 4 од Законот за покрите на курсните разлики по странските кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините одржана на 29 април 1987 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1987 ГОДИНА

1. Во Одлуката за претсметката на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86) во точка 1 став 1 бројот: „191“ се заменува со бројот: „207,46“.

Во став 2 во одредбата под 1 бројот: „58,6“ се заменува со бројот: „63,36“, во одредбата под 2 бројот: „18,4“ се заменува со бројот: „24,1“ и во одредбата под 5 бројот: „20“ се заменува со бројот: „26“.

2. Во точка 2 став 1 бројот: „191“ се заменува со бројот: „207,46“.

Во став 2 во одредбата под 1 бројот: „140“ се заменува со бројот: „148,4“, а во одредбата под 2 бројот: „48“ се заменува со бројот: „56,06“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 182
29 април 1987 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Иво Врандечки, с. р.

Потпретседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Никола Филиповиќ, с. р.

412.

Врз основа на член 223 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 36/86), на предлог од сојузниот секретар за финансии, по претходно прибавено мислење од претседателот на Сојузниот комитет за туризам, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ НАСЕЛБИ, НАУТИЧКИ ЦЕНТРИ, МАРИНИ И МОТЕЛИ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ОТВОРААТ СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ

1. Во Одлуката за определување на туристички населби, научки центри, марины и мотели на магистралните патишта во кои можат да се отвораат слободни царински продавници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/86, 21/87) во точка 1 во одделот: „СР Босна и Херцеговина“ по редниот број 17 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:

- „18. „Меѓугорје“ – Читлук
- 19. „Сараево“ – Сараево
- 20. „Мостар“ – Мостар
- 21. „Љубушки“ – Љубушки
- 22. „Дувно“ – Дувно
- 23. „Добој“ – Добој
- 24. „Прњавор“ – Прњавор
- 25. „Зеница“ – Зеница
- 26. „Требиње“ – Требиње
- 27. „Брчко“ – Брчко
- 28. „Високо“ – Високо
- 29. „Фоча“ – Фоча

Во одделот: „Во СР Црна Гора“ по редниот број 10 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:

- „11. „Никшиќ“ – Никшиќ
- 12. „Рисан“ – Рисан
- 13. „Велика Плажа“ – Улцињ
- 14. „Плав“ – Плав
- 15. „Херцег Нови“ – Херцег Нови
- 16. „Тополица“ – Бар
- 17. „Бар“ – Бар
- 18. „Тузи“ – Тузи

Во одделот: „Во СР Хрватска“ по редниот број 59 се додаваат нови ред. бр., кои гласат:

- „60. „Опатија“ – Опатија
- 61. „Ловрен“ – Ловрен
- 62. „Мошчаничка Драга“ – Мошчаничка Драга
- 63. „Цриквеница“ – Цриквеница
- 64. „Нови Винодолски“ – Нови Винодолски
- 65. „Паг“ – оток Паг
- 66. „Црес“ – Црес
- 67. „Рогозница“ – Рогозница
- 68. „Борик“ – Задар
- 69. „Трогир“ – Трогир
- 70. „Каштел Стари“ – Каштел Стари
- 71. „Хвар“ – Хвар
- 72. „Јелса“ – Јелса (Хвар)
- 73. „Вела Лука“ – Вела Лука (Корчула)
- 74. „Оребиќ“ – Оребиќ
- 75. „Дубровник“ – Дубровник.

76. „Павтат“ – Павтат
 77. „Орашац“ – Орашац (Дубровник)
 78. „Стубичке Топлице“ – Стубичке Топлице
 79. „Осиек“ – Осиек
 80. „Новаља“ – Новаља (оток Паг)
 81. „Мали Лошињ“ – Мали Лошињ
 82. „Сињ“ – Сињ
 83. „Шибеник“ – Шибеник
 84. „Маслиница“ – Маслиница (оток Шолта)
 85. „Омиш“ – Омиш
 86. „Биоград“ – Биоград на Море
 87. „Макарска“ – Макарска
 88. „Ресник“ – Каштела
 89. „Кралевица“ – Кралевица
 90. „Корчула“ – Корчула
 91. „Задар“ – Задар
 92. „Загреб“ – Загреб
 93. „Нин“ – Нин
 94. „Стари Град“ – Стари Град (Пакленица)
 95. „Преко“ – Преко (оток Угљен)
 96. „Кукљница“ – Кукљница (оток Угљен)
 97. „Сали“ – Сали (Дуги оток)
 98. „Божава“ – Божава (Дуги оток)
 99. „Силба“ – Силба
 100. „Вели Иж“ – Вели Иж (оток Иж)
 101. „Бенковац“ – Бенковац
 102. „Обровац“ – Обровац
 103. „Брач“ – Брач
 104. „Сењ“ – Сењ
 105. „Башка“ – Башка (оток Крк)
 106. „Имотски“ – Имотски
 107. „Самобор“ – Самобор
 108. „Раб“ – Раб
 109. „Палит“ – Раб
 110. „Омишаљ“ – Омишаљ – Крк
 111. „Башка Вода“ – Башка Вода
 112. „Нимфа“ – Живошкоје
 113. „Тучепи“ – Тучепи
 114. „Бабин Кук“ – Дубровник
 115. „Сребрено“ – Сребрено
 116. „Сплит“ – Сплит
 117. „Нечујам“ – Шолта
 118. „Ресник“ – Ресник – Сплит
 119. „Вараждин“ – Вараждин
 120. „Пакоштане“ – Пакоштане
 121. „Риека“ – Риека
- Во одделот: „Во СР Македонија“, по редниот број 2 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:
3. „Мрдаја“ – Стари Дојран
 4. „Попова Шапка“ – Попова Шапка
 5. „Десарет“ – Охрид
- Во одделот: „Во СР Словенија“, по редниот број 19 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:
20. „Крањ“ – Крањ
 21. „Словењ Градец“ – Словењ Градец
 22. „Лесце“ – Лесце (Блед)
 23. „Птуј“ – Птуј
 24. „Ормож“ – Ормож
 25. „Мурска Собота“ – Мурска Собота
 26. „Јесенице“ – Јесенице
 27. „Тржич“ – Тржич
 28. „Љубљана“ – Љубљана
 29. „Равне“ – Равне
 30. „Радље“ – Радље на Драва
 31. „Целје“ – Целје
 32. „Уканац“ – Бохињ
- Во одделот: „Во СР Србија“, по редниот број 9 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:
10. „Београд“ – Београд
 11. „Сурчин“ – Белград
 12. „Сава Центар – Интерконтинентал“ – Белград
 13. „Свилајнац“ – Свилајнац
 14. „Велика Плана“ – Велика Плана
 15. „Пожаревац“ – Пожаревац
 16. „Неготин“ – Неготин
 17. „Шабац“ – Шабац
 18. „Куприја“ – Куприја
 19. „Пирот“ – Пирот
 20. „Крагуевац“ – Крагуевац
 21. „Горњи Милановац“ – Горњи Милановац

22. „Чачак“ – Чачак
 23. „Кралево“ – Кралево
 24. „Нови Пазар“ – Нови Пазар
 25. „Валево“ – Валево
 26. „Обреновац“ – Обреновац
 27. „Бела Паланка“ – Бела Паланка
 28. „Смедерево“ – Смедерево
 29. „Голубац“ – Голубац
 30. „Бања Ковиљача“ – Лозница
 31. „Лесковац“ – Лесковац
 32. „Младеновац“ – Младеновац
 33. „Пожега“ – Пожега
 34. „Соко Бања“ – Соко Бања
 35. „Гамзиградска Бања“ – Зајечар
 36. „Јабука“ – Милешева, Пријеполе
 37. „Пријеполе“ – Пријеполе
 38. „Параќин“ – Параќин
 39. „Светозарево“ – Светозарево
 40. „Врање“ – Врање
- По одделот: „Во САП Војводина“ се додава нов оддел, Во САП Косово кој гласи:
1. „Брезовица“ – Брезовица
 2. „Дечане“ – Дечане
 3. „Клокот бања“ – Витина
 4. „Пеќка бања“ – Бања (Пеќ)
 5. „Пеќ“ – Пеќ.
- Во точка 3 во одделот: „Во СР Црна Гора“ по редниот број 5 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:
6. „Златица“ – Титоград
 7. „Требјеса“ – Никшиќ
- Во одделот: „Во СР Хрватска“ по редниот број 10 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:
11. „Јанкомир“ – Јанкомир (Загреб)
 12. „Интернационал“ – Цриквеница
 13. „Рестовица“ – Жупања
- Во одделот: „Во СР Словенија“ по редниот број 13 се додава нов реден број, кој гласи:
14. „Путник“ – Требње
- Во одделот: „Во СР Србија“ по редниот број 15 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:
16. „Сребрно Језеро“ – Велико Градиште
 17. „Раваница“ – Куприја
 18. „Царичин град“ – Лебане
 19. „Бујановац“ – Бујановац
 20. „Ражањ“ – Ражањ
- Во одделот: „Во САП Војводина“ по редниот број 5 се додаваат нови ред. бр. кои гласат:
6. „Јадран-Зобнатица“ – Бачка Топола
 7. „Дунав“ – Челарево
- По одделот: „Во САП Војводина“ се додава нов оддел, „Во САП Косово“, кој гласи:
1. „Вучитрн“ – Вучитрн
 2. „Нора“ – Клина
 3. „Дарданија“ – Пеќ
 4. „Влазими“ – Призрен
 5. „Путник“ – Призрен
 6. „Каљаја“ – Каљаја
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 105
16 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Милош Милосавлевиќ, с. р.

413.

Врз основа на член 15 од Законот за извршување на Буџетот на федерацијата за 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА АМОТИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ УТВРДЕНИ ВО БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1987 ГОДИНА

1. Средствата за амортизација на сојузните органи во износ од 1.674.483.000 динари, обезбедени во Буџетот на

федерацијата за 1987 година на позицијата 337 – Средства за амортизација, ќе се користат за прибавување заради замена на физички дотраена односно технички и технолошки застарена опрема, како и заради дополнување на опрема.

2. Средствата од став 1 на оваа одлука ќе ги користат следните органи и организации:

	Динари
– Сојузен извршен совет Генерален секретаријат — — — — —	56,595.789
– Сојузен суд — — — — —	21,860.000
– Сојузен секретаријат за пазар и општи стопански работи — — — — —	5,690.000
– Сојузен секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа – Завод за информатика на сојузните органи — — — — —	129,500.000
– Сојузен комитет за земјоделство — — — — —	7,000.000
– Сојузен комитет за енергетика и индустрија — — — — —	4,000.000
– Сојузен комитет за законодавство — — — — —	1,000.000
– Сојузен комитет за туризам — — — — —	4,455.696
– Сојузен девизен инспекторат — — — — —	5,000.000
– Сојузен завод за општествено планирање — — — — —	24,000.000
– Сојузен завод за статистика — — — — —	110,500.000
– Сојузен завод за патенти — — — — —	56,451.451
– Сојузен завод за мери и скапоцени метали — — — — —	240,000.000
– Сојузен хидрометеоролошки завод — — — — —	260,000.000
– Сојузен завод за стандардизација — — — — —	27,480.000
– Сојузна управа за радиоврска — — — — —	180,000.000
– Претседателство на СФРЈ – Служба за репрезентативни објекти — — — — —	13,801.251
– Меморијален центар „Јосип Броз Тито“ — — — — —	60,000.000
– Сервис за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации — — — — —	70,000.000
– Сервис за давање услуги за потребите за репрезентација на сојузните органи — — — — —	18,500.000
– Сервис за давање услуги за општествена исхрана на работниците на сојузните органи — — — — —	25,835.000
– Управа на деловните згради на сојузните органи — — — — —	184,000.000
– Авто-сервис на сојузните органи — — — — —	115,508.749
– Сервис за финансиско-материјални работи на сојузните органи на управата и сојузните организации — — — — —	43,305.064
– Служба на СИС за работи на преведување — — — — —	10,000.000

3. Средствата до точка 1 на оваа одлука ќе се користат врз основа на спецификацијата на опремата што ќе се прибави од средствата за амортизација обезбедени во Буџетот на федерацијата за 1987 година, што ќе ја утврди Сојузниот извршен совет.

4. Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа ќе им ги става средствата за амортизација на располагање на корисниците по утврдната спецификација.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 104
9 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

414.

Врз основа на член 31 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

Член 1

Во Правилникот за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/86) во член 10 став 2 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-1155/1
24 април 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Светозар Рикановиќ, с. р.

415.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕТОН И ВІ-АРМАТУРА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за бетон и вi-арматура што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Бетон. Контрола на производствената способност на фабриките за бетон —	JUS U.M1.050
2. Бетон. Контрола на производството во фабриките на бетон за бетон од категорија БП —	JUS U.M1.051
3. Бетон. Минимална опрема за лаборатории при фабриките за бетон —	JUS U.M1.052
4. Вi-арматура. Технички услови —	JUS U.M1.092.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на бетон и вi-арматури од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила на 23 мај 1987 година.

Бр. 07-93/65
9 март 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

416.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНИ ЗАВАРЕНИ АРМАТУРНИ МРЕЖИ****Член 1**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за градежни заварени арматурни мрежи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/87).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/77

16 март 1987 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

417.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕХНИЧКИ ЈАГЛЕНОВОДОРОДИ ОД АРОМАТИЧЕН РЕД****Член 1**

Во Правилникот за југословенските стандарди за технички јагленоводороди од ароматичен ред („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/87) во член 3 по зборовите: „JUS H.B8.008” се брише запирката и се додаваат зборовите: „и JUS H.B8.027,”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 6 јуни 1987 година.

Бр. 07-93/75

16 март 1987 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

418.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВНИ СПОЈКИ****Член 1**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Цевни спојки. Спојки за гумени црева за преточување течни горива. Диспозиција — — — — —	JUS M.B6.400
2. Цевни спојки. Спојки за гумени црева за преточување течни горива. Машки дел — — — — —	JUS M.B6.401
3. Цевни спојки. Спојки за гумени црева за преточување течни горива. Женски дел — — — — —	JUS M.B6.402
4. Цевни спојки. Помошни спојки за гумени црева за преточување течни горива. Диспозиција — — — — —	JUS M.B6.430
5. Цевни спојки. Помошни спојки за гумени црева за преточување течни горива. Тело на спојката — — — — —	JUS M.B6.431
6. Цевни спојки. Помошни спојки за гумени црева за преточување течни горива. Држач на прстенест ускочник — — — — —	JUS M.B6.432
7. Цевни спојки. Помошни спојки за гумени црева за преточување течни горива. Прстенест ускочник — — — — —	JUS M.B6.433
8. Цевни спојки. Цевна наставка со внатрешен навој за приклучување гумени црева за преточување течни горива — — — — —	JUS M.B6.450
9. Цевни спојки. Цевна наставка со надворешен навој за приклучување гумени црева за преточување течни горива — — — — —	JUS M.B6.451
10. Цевни спојки. Цевна наставка со прирабница за приклучување гумени црева за преточување течни горива — — — — —	JUS M.B6.452
11. Цевни спојки. Редукциона спојка за гумени црева за преточување течни горива — — — — —	JUS M.B6.453
12. Цевни спојки. Приклучок на цевна спојка за преточување течни горива од вагон-цистерни — — — — —	JUS M.B6.460
13. Цевни спојки. Четирикрака разводна спојка за гумени црева за преточување течни горива — — — — —	JUS M.B6.470
14. Цевни спојки. Трикрака разводна спојка за гумени црева за преточување течни горива — — — — —	JUS M.B6.471
15. Цевни спојки. Двокрака тазводна спојка за гумени црева за преточување течни горива — — — — —	JUS M.B6.472
16. Цевни спојки. Капи за спојки за гумени црева за преточување течни горива — — — — —	JUS M.B6.480
17. Цевни спојки. Обујмица за капи според JUS M.B6.480 — — — — —	JUS M.B6.481
донесени со Решението за југословенските стандарди за цевни спојки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/65).	

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/76

16 март 1987 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

419.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛАЦИОНИ МАСЛА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ЦЕЛИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за изолациони масла за електротехнички цели што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Земање мостри на гасови и масла од електричната опрема на напојување со масло и анализа на слободните и растворените гасови ————— JUS B.H3.565
2. Течни диелектрици. Постапка за земање мостри ————— JUS B.H3.566
3. Изолациони минерални масла за трансформатори и електрични расклопни апарати. Општи технички услови — — — JUS B.H3.561

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на изолациони масла за електротехнички цели што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Изолационо масло за трансформатори ————— JUS B.H3.561
 2. Изолационо масло за прекинувачи ————— JUS B.H3.562
- донесени со Решението за југословенските стандарди за изолациони масла („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/70).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/66
9 март 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

420.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МОСТОВИ НА ДРУМСКИ И ШИНСКИ ВАГИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мостовите на друмски и шински ваги.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.M-0/1.

Член 2

Мостовите на друмски ваги се наменети за мерење на друмски возила во сообраќајот на патиштата а мостовите на шински ваги се наменети за мерење на стандардни шински вагони (коли), што сообраќаат на другите во внатрешниот и меѓународниот сообраќај.

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на мостовите на комбинирани друмски-шински ваги.

Член 3

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник ги имаат следните значења:

- 1) максимално мерење е најголема вредност на масата што може да се измери;

- 2) носивост на мостот е најголемата вредност на масата, што смее да се наоѓа на мостот;

- 3) должина на мостот за вага со прекинат колосек е должината на шините на мостот на вагата;

- 4) должина на мостот за вага со непрекинат колосек е должината на помошните шини на мостот на вагата;

- 5) должина на мостот за вага со спрегнати мостови е збирот на должините на мостовите и меѓупросторите;

- 6) широчината на мостот на шинската вага е еднаква на широчината на колосекот;

- 7) ваги со спрегнати мостови се вагите кој кои имаме два или повеќе мостови, што се наоѓаат еден зад друг на заедничкиот колосек со заедничка мерна направа која овозможува поединачно или групно мерење.

Член 4

Максималното мерење и должината на мостовите на друмските ваги се дадени во следната табела:

Максимално мерење во ки- лограми	Должина на мостот во метри
10.000	5,5
20.000	7 или 8
30.000	9 или 10
40.000	16
50.000	16 или 18

Мостови на друмските ваги со должина 16 и 18 метри можат да се изградуваат од два дела.

Член 5

Максималното мерење и должината на мостовите на шинските ваги се дадени во следната табела:

Максимално мерење во ки- лограми	Должина на мостот во метри
50.000	10
100.000	18,20 или 22

Мостовите на шински ваги со должина 18, 20 и 22 метри можат да се изградуваат од два или повеќе делови.

Ако мостовите можат да мерат и независно еден од друг, максималното мерење се однесува на заедничкото мерење додека поединечните мерења се наоѓаат во максимално мерење.

Член 6

Широчината на мостовите на друмските ваги изнесува 3 метри, а за вагите на максимално мерење за 10.000 килограми широчината може да изнесува и 2,5 метри.

Член 7

Широчината на мостовите на шинските ваги зависи од широчината на колосекот. За нормален колосек, (n), широчината на колосекот изнесува 1435 mm.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

- 1) Правилникот за техничките нормативи за мостови на друмски ваги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/80 и 34/82);

- 2) Правилникот за техничките нормативи за мостови на шински ваги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/80 и 34/82).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-1722/1
20 април 1987 година
Белград

в.д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

421.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА НОЖЕСТИ РАМНИЛА


Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат ножестите рамнила со номинална должина до 1000 mm (во натамошниот текст: ножести рамнила).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.D-14/1.

Член 2

Ножесто рамнило е механичко мерило на правост кое со своето сечило материјализира права линија, како што е тоа прикажано со цртежот во став 2 на овој член.



Општ изглед на ножесто рамнило

- 1 – заштитна облога
2 – мерно сечило (лепувано)
3 – рамнина на симетријата

Член 3

Ножестото рамнило служи за проверка на рамноста на испитуваната површина во правец на сечилото на ножестото рамнило, со визуелно посматрање на светлосниот процеп меѓу сечилото на ножестото рамнило потпрено врз испитуваната површина и таа површина.

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) грешка на правоста на ножестото рамнило е отстапувањето меѓу неговото мерно сечило и еталонската површина односно еталонскиот правец, мерено во рамнина нормална на таа површина односно на тој правец и изразено во микрометри;
- 2) мерно сечило е пресекот на две рамнини на призматичниот дел на ножестото рамнило, изведен со мало заоблување, и тоа материјализира права линија;
- 3) номинална должина на ножестото рамнило (L) е должината на неговото мерно сечило.

Член 5

Границите на дозволените грешки на правоста на ножестото рамнило (R), т.е. границите на дозволените отстапувања на неговото мерно сечило од правоста, изразени во μm , се определуваат според образецот $R = \pm (2 + 0,004 \cdot L)$, каде што L во mm, е номинална должина на ножестото рамнило (член 2 од овој правилник).

Вредностите на границите на дозволените грешки (R) за одделни номинални вредности на должината на ножестото рамнило L се дадени во следната табела:

L	mm	75	100	150	200	300	400	500	750	1000
+ R ¹⁾	μm	2	2	3	3	3	4	4	5	6

1) Дадените вредности се однесуваат на подрачјето од $\pm 15^\circ$ во однос на рамнината на симетријата на ножестото рамнило (член 2).

Член 6

Референтната температура за која се пропишани границите на дозволената грешка изнесува 20°C .

Член 7

Ножестите рамнила мораат да бидат изработени од челик, а нивните мерни сечила мораат да бидат стврднати и лепувани. Површините што го формираат мерното сечило мораат да бидат без сјај.

Мерното сечило мора да има полупречник на заоблувањето од најмногу 0,2 mm а тврдост од најмалку 650 HV.

Член 8

Ножестото рамнило може да има повеќе мерни сечила.

Ножесто рамнило со едно мерно сечило мора да има заштитна облога за изолација од топлина а рамнило со повеќе сечила – соодветна дршка. (член 2)

Член 9

Натписите и ознаките на ножестото рамнило мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

На ножестото рамнило мораат да бидат напишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) номиналната должина на ножестото рамнило;
- 3) службената ознака на типот на ножестото рамнило, ако е извршено испитување на типот.

Член 10

На ножестото рамнило можат да бидат напишани и ознаките: земја на производителот, стандард на земјата на производителот и сл., како: каталоски, сервиски и други броеви.

Член 11

Натписите и ознаките на ножестото рамнило мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 12

Ножестите рамнила што се наоѓаат во употреба а што не ги исполнуваат условите од чл. 10 и 12 на овој правилник, се поднесуваат на преглед до 31 декември 1989 година.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

02-1261/1
15 март 1987 година
Белград

в. д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

422.

Врз основа на член 25 став 2, а во врска со член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА УРЕДИ СО ВАЛЈАЦИ ЗА ПРОВЕРКА НА СИЛАТА НА КОЧЕЊЕТО ПО ПЕРИФЕРИЈАТА НА ТРКАЛАТА КАЈ ВОЗИЛА НА МОТОРЕН ПОГОН И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат уредите со валјаци за проверка на силата на кочењето по периферијата на тркалата кај возила на моторен погон и приклучни возила (во натамошниот текст: уред).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.N-4/1.

Член 2

Силата на кочењето по периферијата на тркалото се определува врз основа на силата предизвикана од моментот на реакција на погонскиот електромотор, која по механички, хидрауличен, пневматски или електричен пат се пренесува на мерниот дел на уредот.

Член 3

Мерниот дел на уредот може да функционира врз принципот на механичка вага или хидрауличен односно пневматски мерен цилиндар, со соодветни покажувачи на измерените вредности.

Ако мерниот дел е конструиран така што стрелките што ја покажуваат силата на кочењето на левото и десното тркало се вртат околу иста оска, тие мораат да бидат бојосани со зелена боја за левата односно со црвена боја за десната страна на тркалото.

Член 4

Мерниот дел на уредот мора да има пишуваач за запишување на големината на силата на кочењето во целото подрачје на мерењето, посебно за десното тркало.

На записот – дијаграмот мораат да постојат поделби врз основа на кои може лесно и точно да се отчита вредноста на силата на кочењето.

Член 5

Површинскиот слој на валјациите на кој налегнуваат пневматичките на испитуваното возило, мора да има фрикциони својства што овозможуваат остварување на коефициент на триењето поголем од 0,5 во сите услови.

Член 6

Пречникот на валјациите на кои налегнуваат пневматичките не смее да биде помал од 100 mm за уред што се користи за мерење на силата на кочењето на поединечно тркало на возилото односно од 150 mm за уред на кој истовремено се мерат силите на тркалата на обете страни на иста оска.

Член 7

Обемната брзина на валјациите на кои налегнуваат пневматичките, не смее да биде помала од 2 km/h, ниту поголема од 5 km/h.

Член 8

Конструкцијата на уредот мора да гарантира сигурност при нормална употреба, едноставност за ракување и носивоста на деловите на кои се поставува испитуваното возило да ги задоволува предвидените оптоварувања.

Член 9

Зависно од намената, уредот може да биде конструиран за мерење на силата на кочењето само на еден вид возила или како универзален уред за мерење на силата на кочењето на различни возила на моторен погон и приклучни возила.

Член 10

На уредот можат да бидат вградени посебни делови што овозможуваат:

- 1) автоматско вклучување и исклучување на уредот со поставувањето на возило на уредот;
- 2) автоматско исклучување на уредот доколку дошло до пролизгање односно блокада на тркалата на испитуваното возило;
- 3) далечинско отчитување на измерените голедини;
- 4) мерење на силата на притисокот на педалот на кочицата во текот на кочењето на возилото, и
- 5) промена на меѓусебното растојание на валјациите на кои налегнуваат пневматичките зависно од големината на тркалата.

Член 11

Проверка на исправноста на уредот се врши со соодветен лост кој има утврдена должина и маса и со соодветни тегови. Масата на лостот и теговите ги утврдува на-

лежната контрола за мери и скапоцени метали со точност пропишана за тегови од класа на точност N₂.

Член 12

Ако проверка на исправноста на уредот се врши само со манометар, тој мора да биде од класа на точност 0,6 или помала.

Проверка од став 1 на овој член врши Сојузниот завод за мери и скапоцени метали или овластена лабораторија.

Член 13

Границата на дозволената грешка на мерењето на силата на кочењето изнесува $\pm 5\%$ од измерената големина, но не повеќе од $\pm 3\%$ од мерниот опсег на уредот.

Разликата на покажувањето на силата на кочењето на левото и десното тркало, при иста сила на кочењето на обата тркала, не смее да биде поголема од 5% од поголемата измерена сила, но не повеќе од 1,5% од мерниот опсег на уредот.

Член 14

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно на народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 15

Натписите и ознаките мораат да бидат групирани на видливо место на уредот или на натписната плочка и мораат да ги содржат следните податоци:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) тип на уредот;
- 3) сервиски или фабрички број со година на производство;
- 4) мерен опсег од _____ до _____ односно максимална можност на мерењето.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-667
11 февруари 1987 година
Белград

в. д. Директор на Сојузниот
завод за мери и скапоцени
метали,
м-р Милан Межек, с. р.

423.

Врз основа на член 25 став 2, а во врска со член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА НА МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА ВО ОПСЕГ НА МЕРЕЊЕТО ОД $5 \cdot 10^{-12} \text{ T}$ ДО $5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерилата на магнетна индукција во опсег на мерењето од $5 \cdot 10^{-12} \text{ T}$ до $5 \cdot 10^{-2} \text{ T}$, за опсег на зачестеност од 0 Hz до 0.1 Hz (во натамошниот текст: мерила).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS. (M1-1;2)/2.

Член 2

Под мерила, во смисла на овој правилник, се подразбираат технички средства наменети за мерење на магнетна индукција, и тоа:

- 1) тесламетри;

2) други мерила на магнетна индукција - мери (калеми, постојани магнети, електромагнети), мерни претворувачи и мерни инструменти.

Во зависност од специфичноста на конструкцијата, составот на мерилата може да биде комбиниран од технички средства од став 1 точ. 1 и 2 на овој член.

Член 3

Мерилата, во определени опсези на мерењето и во определени граници на допуштените грешки, се дадени во следната табела:

Реден број	Мерило	Опсег на мерењето (Т)	Граници на допуштените грешки
1	2	3	4
1	Тесламетри	од $1 \cdot 10^{-8}$ до $1 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-5}$ до $3 \cdot 10^{-2}$
2	Тесламетри	од $5 \cdot 10^{-12}$ до $1 \cdot 10^{-5}$	до $2 \cdot 10^{-3}$ до $2 \cdot 10^{-1}$
3	Мерила на магнетна индукција	од $1 \cdot 10^{-10}$ до $1 \cdot 10^{-6}$	од $1 \cdot 10^{-3}$ до $2 \cdot 10^{-1}$ тз
4	Мерила на магнетна индукција	од $1 \cdot 10^{-6}$ до $5 \cdot 10^{-2}$	од $8 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-2}$
5	Мери на магнетна индукција	од $1 \cdot 10^{-8}$ до $5 \cdot 10^{-2}$	од $1 \cdot 10^{-3}$ до $2 \cdot 10^{-1}$

Член 4

Мерилата мораат да мерат во границите на допуштените грешки ако се исполнети следните референтни услови:

- 1) температура од 0°C до 45°C ;
- 2) релативна влажност на воздухот $60\% \pm 30\%$;
- 3) напон на напојувањето - референтна вредност на напонот $\pm 0,1\%$;
- 4) фреквенција на напонот на напојувањето - референтна вредност на фреквенцијата $50 \text{ Hz} \pm 0,5\%$.

Формата на кривата на напонот на напојувањето не смее да отстапува од синусоидната форма на кривата повеќе од $\pm 3\%$.

Член 5

Мерилата мораат да бидат конструирани така што да бидат заштитени од механички оштетувања, вибрации, потреси и од други влијанија на околината.

Член 6

Мерилата мораат да бидат изработени од материјал чии промени на механичките, топлотните, електричните и магнетските особини не можат да влијаат врз метролошките својства на мерилата, пропишани со овој правилник.

Член 7

На мерилото мора да биде предвидено место за втиснување на жиг односно за ставање налепница.

Член 8

Натписите и ознаките на мерилата мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно на народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 9

На мерилото чии делови се во неразделив склоп, мораат да бидат напишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) сериски број и година на производство;
- 3) ознака на типот;
- 4) ознака на опсегот на мерењето;
- 5) ознака на точноста на мерилото;
- 6) службена ознака на типот, ако е извршено испитување на типот на мерилото.

Член 10

На мерилото чии делови се во разделив склоп и можат да се испитаат одвоено, натписите и ознаките од одредбата на член 9 од овој правилник мораат да бидат напишани на секој дел на склопот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-984

26 февруари 1987 година

Белград

в.д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с.р.

424.

Врз основа на член 25 став 2, а во врска со член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА НА ВРЕМЕ И ФРЕКВЕНЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат работните еталони на единица на време и фреквенција.

Работните еталони од став 1 на овој член можат да се користат и како мерила на време и фреквенција.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.H-4/1.

Член 2

Работните еталони на единица на време и фреквенција остваруваат и репродуцираат единица за време - секунда и единица за фреквенција - херц во границите на мерна несигурност од $\pm 1 \times 10^{-9}$ до $\pm 1 \times 10^{-5}$.

Ако работните еталони се користат како мерила, грешката на мерилата мора да биде помала од 1×10^{-5} .

Член 3

Кога работните еталони се користат како главни часовници, тие се извори на временски импулси за командување со мрежно-тонски фреквенциски уреди.

Член 4

Работните еталони односно мерилата покажуваат време или фреквенција на бројник со стрелки или дигитално.

Работните еталони од став 1 на овој член мораат да имаат изведени приклучоци за временски и фреквенциски сигнали.

Член 5

Стабилноста на фреквенцијата на осцилаторот на работниот еталон односно на мерилото во временски интервал од 24 h мора да биде подобра од 1×10^{-5} .

Член 6

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно на народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 7

На надворешната страна на куќиштето на работниот еталон односно на мерилото мораат да бидат напишани следните натписи и ознаки:

- 1) фирма односно назив или знак на производителот;
- 2) ознака на типот;
- 3) сериски број;
- 4) службена ознака на типот на работниот еталон односно на мерилото, ако е извршено испитување на типот.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-985
20 февруари 1987 година
Белград

в.д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

425.

Врз основа на член 25 став 2, а во врска со член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 50/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА КУКИШТА НА ДРУМСКИ И ШИНСКИ ВАГИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови за проектирање и изведување на кукишта на друмски и шински ваги, заради обезбедување на метролошки особини и сигурност на мерење на тие мерила.

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS-MN.

Член 2

Кукиштето на друмска односно на шинска вага служи за сместување на механизмот на вагата и ги опфаќа јамата, каналите за врска со мерните уреди и просторијата за сместување на мерниот уред.

Член 3

Кукиштата на друмските и шинските ваги се поставуваат на патишта односно на посебни колосеци, преку кои минуваат само возила што се мерат.

Дозволената брзина на движењето мора да биде до 5 km/h и означена пред јамата на доволно растојание за да не се кочи на мостот на вагата.

Поставување на друмски и шински ваги не смее да се врши на места што се изложени на вибрации и на други влијанија што можат да ги нарушуваат метролошките особини на вагата.

Член 2

Приодите до друмските ваги мораат да бидат изработени од тврд материјал (бетон, асфалт, камен и сл.) и хоризонтално поставени во исто ниво и во правец на мостот на вагата.

Покрај мостот на вагата, од бочните страни треба да се предаидат пречки што оневозможуваат бочно наидување на возило на мостот на вагата.

Должината на приодот мора да биде еднаква на должината на мостот на вагата односно најмалку осум метри ако должината на мостот е поголема од осум метри.

Во исклучителни случаи, кога конфигурацијата на земјиштето не овозможува исполнување на условите од став 3 на овој член, мора, пред изведување на работите, да се побара согласност од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали за поставување на вагата на тоа место.

Член 6

Приодите до шинските ваги мораат да бидат во исто ниво и во правец на мостот на вагата.

Должината на приодот мора да биде еднаква на целокупната должина на мостот на вагата (мостови од два и повеќе делови) односно најмалку 10 метри, ако должината на мостот е помала од 10 метри.

На приодите на смеат да се наоѓаат свртници.

Член 6

Кај комбинирани друмско-шински ваги мораат да бидат кумулативно задоволени условите од чл. 4 и 6 на овој правилник.

Член 7

Темелите и подот на јамата, ако се предвидени како носечка плоча на механизмот на вагата, мораат да бидат изработени од армиран бетон.

Ако подот на јамата не служи како носечка плоча, може да биде изработен од бетон, асфалт и сл.

Сидовите на јамата мораат да имаат соодветна цврстина за да ги издржат бочните притисоци.

Рабовите на јамата мораат да бидат заштитени со челичен профил, така што слободниот простор меѓу мостот на вагата и работ од јамата да изнесува од 1 до 2 cm.

Член 8

Заради овозможување пристап до сите елементи на вагата, потребно е да се обезбеди длабочина од најмалку 1,2 m меѓу долната површина на мостот и подот на јамата.

Движењето низ јамата мора да биде обезбедено со прооди чија ширина е најмалку 0,6 m, а височина 0,8 m.

Ако поради исклучителни околности (подземна вода, карпесто земјиште и сл.), не можат да бидат обезбедени условите од став 1 на овој член, потребно е, пред изведувањето на работите, да се побара согласност од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Деловите на конструкцијата што се наоѓаат во јамата и преку кои се поминува, мораат да овозможуваат пречекорување без особени тешкотии.

Член 9

Влезниот отвор во јамата на вагата мора да биде најмалку голем 0,8 m × 0,8 m, при што слободната површина за влегување мора да биде поголема или еднаква на 0,65 m × 0,8 m.

Влезните отвори можат да бидат во кукиштето покрај јамата и на самиот мост на вагата.

Влезните отвори мораат да бидат изработени така што да не дозволуваат влегување во јамата на неовластени лица.

Член 10

Ако теренот на кој се поставува вагата е подводен, потребно е да се изведе хидроизолација на подот и на сидовите на јамата.

Одводувањето на водата од јамата мора да се реши на еден од следните начини:

- 1) со приклучување на јамата на канализација;
- 2) со изработка на јама за понирање;
- 3) со поставување црпки за вода.

Ако вагата се наоѓа во затворена просторија и ако е заштитена од атмосферски води, не е потребно да се решава одводот на вода на начинот од став 2 на овој член.

Јамата на вагата секогаш мора да биде чиста и сува.

Член 11

Заради осигурување од пропаѓање на мостот на вагата поради евентуално кршење на преносните лостови или елементите врз кои се потпира мостот, во јамата мораат да се вградат сигурносни темели.

Вертикалното растојание од долната површина на мостот над сигурносниот темел и од горната површина на сигурносниот темел, не смее да биде поголемо од 5 cm.

Во случај на поправка за подигање мостот на вагата, пожелно е да се предвидат темели за поставување на дијалки.

Член 12

Преносливи друмски ваги и ваги со посебна конструкција можат да се поставуваат на рамна подлога – пат или во посебно за тоа изведена плитка јама со бетонска подлога.

Вертикалното растојание меѓу подлогата и најнискиот дел на подмосната конструкција на вагата мора да изнесува најмалку 10 cm.

Член 13

Просторијата за сместување на мерниот уред мора да биде изработена од цврст материјал за да се заштити уредот од ветер, дожд и снег, а послужителот да има преглед на целиот мост на вагата.

Кај преносливите друмски ваги просторијата од став 1 на овој член може да биде пренослива и составена од монтажни елементи.

Член 14

Изработка на кукишта на друмски и шински ваги според проект ја врши овластен изведувач.

За првиот преглед на вагата во барањето е потребно да се приложи потврда дека изработка на јамата е извршена според одобрен проект на надлежниот општински орган.

Член 15

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за техничките нормативи за кукишта на друмски и шински ваги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/79).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02-983

20 февруари 1987 година

Белград

в. д. Директор,
на Сојузниот завод
за мери и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

426.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛАКТОДЕНЗИМЕТРИ

Член 1

Во Правилникот за метролошките услови за лактодензиметри („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/86) во член 7 се додава нов став 2, кој гласи:

„Не е дозволена употреба на лактодензиметри чија референтна температура е различна од 20°C”.

Член 2

При првиот преглед и при периодичните прегледи на лактодензиметрите, границите на дозволените грешки во однос на раобтниот еталон изнесуваат:

а) за лактодензиметар ± 1 најмал поделок;
б) за вграден термометар $\pm 0,5^\circ\text{C}$ (за поделба на скалата на цели степени) и $\pm 0,25^\circ\text{C}$ (за поделба на скалата на половина степени).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

02 Број 359/1

21 јануари 1987 година

Белград

в. д. Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
м-р Милан Межек, с. р.

427.

Врз основа на член 27 став 2 точка 3 и став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ШТО Е ОСЛОБОДЕНА ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛЕН 27 СТАВ 2 ТОЧКА 3 ОД ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Се утврдува опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 3 од Царинскиот закон, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување
85.13/1a-5	Електрични апарати за жичена телефонија и телеграфија (вклучувајќи и такви апарати за жичени системи со носечка струја); апарати; телефонски центри, други Ех. Комуникациони системи – специјални телефонско-интерфонски центри со припаѓачки делови

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 102

26 март 1987 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

428.

Врз основа на член 264 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86), со согласност на сојузниот секретар за финансии, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ УРЕДИ И УСЛУГИ НА КОНТРОЛАТА НА ЛЕТАЊЕТО ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Во Наредбата за височината на надоместот за користење уреди и услуги на контролата на летањето во воздушниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/87) во точка 1 став 2 бројот: „18,93” на двете места се заменува со бројот: „21,34” на двете места, во став 3 бројот: „18,93” се заменува со бројот: „21,34”, а бројот: „9,616” се заменува со бројот: „12,420”.

2. Оваа наредба влегува во сила на 1 мај 1987 година.

VI/03 Бр. 1415

21 април 1987 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

429.

Врз основа на точка 47 став 2 од Одлуката за основи-те на единствената методологија и за единствените пока-затели за изработка на планови на одбраната („Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/86), сојузниот секретар за внатреш-ни работи пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА МЕРКИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТ И САМОЗАШТИТА ВО ПЛАНОВИТЕ НА ОДБРАНАТА

1. Со ова упатство се пропишуваат содржината и на-чинот на изработка на документот на планот на одбрана-та, кој се однесува на мерките на безбедност и самозашти-та (во натамошниот текст: документот на планот на од-браната) на основните и другите организации на здружен труд, месните заедници и другите самоуправни организа-ции и заедници, општествено-политичките и другите оп-штествени организации и општествено-политичките заед-ници (во натамошниот текст: субјектите на планирањето).

2. Планирањето на мерките на безбедност и самозаш-тита и утврдувањето на задачите за нивно спроведување се заснова врз процената од планот на одбраната на суб-јектот на планирањето и согледувањето на сите факти и околности што ја загрозуваат безбедноста на субјектот на планирањето за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност.

Од процената, во смисла на став 1 од овој член, се согледуваат и анализираат особено:

1) силите и средствата на евентуалниот агресор – во-оружените сили, воено-полициските и силите за водење на специјална војна на агресорот, чија дејност би можела да се очекува на територијата на субјектот на планирањето;

2) силите и дејноста на другите непријателски струк-тури – непријателската емиграција и внатрешниот непри-јател чие дејствување е од порано познато или се претпо-ставува нивно експонирање;

3) влијанието на криминални и други негативни поја-ви, а посебно напади врз општествениот и приватниот имот, мито и корупција, недозволена трговија, контрабан-да, дезертерството и одбегнување служење во вооружени-те сили и цивилната заштита, неодзовање на позиви на оп-штествено-политички организации, одбивање соработка со органите за безбедност, ширење пропаганда против оп-штествениот систем и други појави што можат да се оче-куваат за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност;

4) сопствените сили и средства и можноста за нивно ангажирање – број и оспособеност на работните луѓе и граѓаните и расположливи материјално-технички сред-ства за спроведување на мерките на безбедност и самозаш-тита;

5) силите и средствата на другите субјекти на безбед-носта и самозаштитата – вооружените сили, силите на ор-ганите за внатрешни работи, силите и средствата на ор-ганите и организациите на соседните потесни и пошироки општествено-политички заедници со кои се предвидува со-работка и содејство;

6) влијанието на просторот и времето – рељефот, ас-трономските и метеоролошките услови врз спроведувањето на мерките на безбедност и самозаштита;

7) загрозеноста на личностите за кои е пропишана посебна заштита и загрозеноста на објектите на субјектот на планирањето посебно значајни за одбраната и безбедно-ста.

3. Документот на планот на одбраната содржи:

1) мерки на безбедност и самозаштита;

2) задачи и постапки на спроведувањето на мерките на безбедност и самозаштита;

3) организација на спроведувањето на мерките на без-бедност и самозаштита.

Документот на планот на одбраната може да содржи и други прилози од областа на безбедноста и самозашти-тата што ќе ги пропишат надлежните органи, согласно со своите законски и други овластувања.

4. Во делот на документот на планот на одбраната кој се однесува на мерките на безбедност и самозаштита се планираат мерките што субјектот на планирањето треба да ги спроведува за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност на заштита на:

1) луѓето;

2) документите и податоците;

3) објектите и другите материјални блага.

Во рамките на мерките за заштита на луѓето се пла-нираат, покрај планираните мерки за мирновременски ус-лови на работа и мерки за заштита од агресорот и од сите други штетни влијанија на надворешниот и внатрешниот непријател, а особено:

1) заштита од психолошко-пропагандни, разузнавач-ки и други субверзивни активности, планирањето на идеј-но-политички, кадровски, воспитно-образовни, технички, организациони, информативно-пропагандни, нормативни и други мерки;

2) физичко-техничка заштита од агресорот и од други непријателски дејства, со планирање навремено известува-ње и засолнување на населението и други дејствија и по-стапки;

3) посебна заштита на личности во согласност со од-луките на надлежните сојузни, републички и покраински органи;

4) заштита во текот на непосредната воена опасност, мобилизацијата, евакуацијата и изместувањето, животот и работата на воена локација или привремено заземена те-риторија.

Во рамките на мерките на заштита на документите и податоците се планираат особено:

1) заштита на тајни документи и податоци што се од-несуваат на планот на одбраната;

2) чување и користење на други документи и подато-ци посебно значајни, со утврдување и спроведување на нормативни акти во кои поблиску се уредува таа матери-ја; со средување и распоредување на документите по сте-пен на доверливост; со микрофилмување, засолнување или уништување на доверливи документи во случај на на-пуштање на мирновременската локација;

3) заштита на тајноста на информации што се прене-суваат со средства за врски.

Во рамките на мерките за заштита на објектите и на другите материјални блага се планира особено:

1) физичко-техничка заштита на објектите посебно значајни за субјектот на планирањето, со изработка на планови за заштита со упатство за извршувањето, на тие планови;

2) физичко-техничка заштита на објектите што над-лежниот орган ќе ги определи како објекти посебно значај-ни за одбраната на земјата;

3) физичко-техничка заштита на објектите на воена локација или привремено заземена територија;

4) заштита на општествениот имот и блага, како и на личниот имот на граѓаните;

5) засилена заштита од пожари;

6) спречување на диверзии и саботажи.

5. Во делот на документот на планот на одбраната што се однесува на задачите и постапките на спроведува-њето на мерките на безбедност и самозаштита субјектот на планирањето ги утврдува:

1) конкретните задачи и постапки на реализацијата на планираните мерки на безбедност и самозаштита, по мерки и носители;

2) општите и посебните должности на извршителите на работите и задачите и начинот на спроведување на мер-ките на безбедност и самозаштита.

Кон документот на планот на одбраната можат да се изработуваат скици, шеми, табели и други прегледи на ре-ализација на задачите.

6. Во документот на планот на одбраната се разрабо-тува организацијата на спроведувањето на мерките на без-бедност и самозаштита. Субјектот на планирањето, ги планира, усогласува и утврдува особено:

1) ангажирањето на сопствени сили и средства, а по потреба и силите и средствата на содејствувачките орга-ни;

2) меѓусебната хоризонтална и вертикална поврза-ност на субјектите на планирањето;

3) начинот на координација и методите на меѓусебна соработка и содејство, заради ефикасна реализација на планираните мерки и спроведување на утврдените задачи.

7. Субјектите на планирањето ги запознаваат носите-лите на реализацијата со планираните мерки на безбед-ност и самозаштита и со утврдените задачи и постапки и ги оспособуваат за спроведување на тие задачи и постап-ки.

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Број: 87/1
20 април 1987 година
Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,
Доброслав Кулафкиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 21 ОД ПРАВИЛНИКОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ПРИ ГРАДЕЖНАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „РАТКО МИТРОВИЌ“ ВО БЕЛГРАД ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ

1. Со Решението на Уставниот суд на Југославија У. бр. 1/85 од 3 декември 1986 година, е поведена постапка за оценување уставноста на член 21 од Правилникот на Работната заедница Заеднички работи при Градежната работна организација „Ратко Митровиќ“ во Белград за решавање на станбените потреби на работниците од 28 април 1986 година.

Со тоа решение Работната заедница Заеднички работи е обврзана во рок од 15 дена од денот на приемот на решението да му достави одговор на Уставниот суд на Југославија, но таа тој одговор не го достави.

2. Со одредбите на член 21 од Правилникот е утврден определен број на бодови за оние години што работникот ги поминал во определени станбени прилики: во објекти за нужно сместување и кај родителите, во објекти што се сопственост на работникот или на член на неговото семејство, или во самечки хотел, како потстанар и сл., само „во основните организации и во работниците заедници во состав на Работната организација“, додека годините што работникот ги поминал во такви станбени прилики во времето кога бил во работен однос во други организации на здружен труд, со тој член, како ниту со други одредби на овој правилник, воопшто не се вреднуваат.

3. Со ваквото уредување на правото за добивање на определен број бодови за оценување на тежината на станбената ситуација на работникот по основ на живеењето на работникот во наведените станбени прилики, всушност, на определен начин, нееднакво се вреднува работниот стаж во организацијата на здружен труд во која работникот работи и работниот стаж што тој го остварил во други организации, заедници и органи.

Според сфаќањето и ставот на Уставниот суд на Југославија, различното вреднување на работниот стаж не е согласно со Уставот на СФРЈ. Причините за тој став на Уставниот суд на Југославија се содржани во образложението на Одлуката на Уставниот суд на Југославија У. бр. 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83, и во образложението на Одлуката У. бр. 127/84 од 3 декември 1986 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/87 од 23 јануари 1987 година.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 од Уставот на СФРЈ и член 35 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата, без одржување јавна расправа, одржана на 4 март 1987 година, со мнозинство гласови донесе

Одлука

1. Се укинува член 21 од Правилникот на Работната заедница Заеднички работи при Градежната работна организација „Ратко Митровиќ“ во Белград за решавање на станбените потреби на работниците од 28 април 1986 година.

2. Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“, и во Работната заедница Заеднички работи, на начинот на кој се објавени самоуправните општи акти.

Одлуката ја донесе Уставниот суд на Југославија во состав: претседател на Уставниот суд на Југославија Иван Франко и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Стана Гукиќ-

-Делевиќ, д-р Александар Фира, Славко Кухар, Радко Мочивник, Јаким Спиrowsки, Милосав Стијовиќ, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Браниќи.

У. бр. 1/85
4 март 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 484 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Работната организација „Багат“, од Задар, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 484 став 3 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76), бидејќи смета дека оваа одредба ги доведува во нерамна-правна положба работниците на работните заедници со работниците на основните организации на здружен труд поради тоа што пропишува работните заедници да не можат да имаат повеќе од еден делегат во работничкиот совет на работната организација ако работната организација има повеќе работни заедници.

2. Со оспорената одредба е уредено дека ако работната организација има повеќе работни заедници тие имаат секоја по еден делегат во работничкиот совет на работната организација.

3. Со член 14 од Уставот на СФРЈ е утврдено дека работниците на основната организација на здружен труд, управуваат со работата и работењето на работната организација, а со член 29 од Уставот на СФРЈ дека работниците на работните заедници вршат административно-стручни, помошни и други работи од заеднички интерес за основните организации.

Работниците на работните заедници, според наведеното член 29 од Уставот на СФРЈ, имаат право на средства за лична и заедничка потрошувачка во согласност со начелото за распределба според трудот и основите и мерилата за распределба што важат во организациите на здружен труд, како и други самоуправни права во согласност со природата на работите што ги вршат и со заедничките интереси заради кои работните заедници се формирани. Со тие уставни одредби е определено меѓусебните права, обврски и одговорности на работниците на овие работни заедници и на работниците на основните организации на здружен труд да се уредуваат со самоуправната спогодба.

Имајќи ја предвид ваквата уставна положба на работниците на основните организации на здружен труд во поглед на правото на управување со работата и работењето на работните организации, како и положбата и правата на работниците на работните заедници да ги вршат наведените работи, со оспорената одредба на Законот за здружениот труд, со која е пропишано работните заедници да имаат по еден делегат во работничкиот совет на работната организација ако има повеќе работни заедници во работната организација, на работните заедници не им е оневозможено да ги остваруваат правата што им се утврдени со уставот.

Поради тоа Уставниот суд оцени дека оспорената одредба на Законот за здружениот труд е согласна со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 37 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 18 февруари 1987 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот да се утврди дека одредбите на член 484 став 3 од Законот за здружениот труд не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Уставниот суд ја донесе во состав: претседател на Судот Иван Франко, и членови на Судот: Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Слав-

ко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи.

У број 156/86
18 февруари 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко с. р.

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 112 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ

1. Транспортно-шпедитерска и сервисно-ремонтна организација „Бачкатранс“ од Титов Врбас, поведе пред Уставниот суд на Југославија постапка за оценување на уставноста на одредбата на член 112 од Законот за договорите за превоз во друмскиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), бидејќи смета дека со пропишаниот рок на застареност од една година за наплата на побарувањата од договорите за превоз на предмети на организациите што се занимаваат со превоз во друмскиот сообраќај се доведени во нерамноправна положба со другите општествени правни лица на кои се применува рок на застареност од три години, пропишан со член 374 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78).

2. Со оспорената одредба на сојузниот закон е уредено побарувањата од договорите за превоз на предмети да застаруваат за една година.

3. Според одредбата на член 281 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, федерацијата ги уредува основите на облигационите односи (општ дел на облигациите) и договорните и другите облигациони односи во областа на прометот на стоки и услуги.

Со одредбата на член 23 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/78) е пропишано на облигациони односи, што се уредуваат со друг сојузен закон, да се применуваат одредбите од овој закон, само во прашањата што не се уредени со тој закон.

Поаѓајќи од наведената одредба на Уставот на СФРЈ, како и од член 23 на Законот за облигационите односи, со сојузен може да се утврди пократок рок на застареност за определени видови побарувачки од рокот на застареност пропишан со член 374 на Законот за облигационите односи.

Затоа, според оцената на Судот, со оспорениот сојузен закон би можел да биде утврден рок од една година, што е во согласност со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 11 март 1987 година донесе, едногласно,

Одлука

Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека одредбата на член 112 од Законот за договорите за превоз во друмскиот сообраќај е несогласна со Уставот на СФРЈ.

Оваа одлука Судот је донесе во состав: претседател на Судот Иван Франко и судии: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Васил Гривчев, Славко Кухар, Радко Мочивник, Мустафа Сефо, Јаким Спировски, Милосав Стијовиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враниќи.

У – број 57/87
11 март 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За директор на Сојузниот хидрометеоролошки завод се назначува Јоже Рошкар, директор на Хидрометеоролошкиот завод на СР Словенија.

С. п. п. бр. 405
9 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Милан Милутиновиќ, управник на Народната библиотека на Србија.

С. п. п. бр. 406
9 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 и на член 245 став 5 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува од должноста сојузниот советник во Сојузниот извршен совет д-р Давид Дашиќ.

2. За амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува д-р Давид Дашиќ, сојузен советник во Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 407
9 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

Се разрешува од должноста директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод Милорад Петровиќ, полковник на ЈНА, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 408
9 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Се разрешува од должноста помошникот на претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски Божо Лукин, со 31 март 1987 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 409
9 април 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
407. Закон за одлагање на враќањето на ануитетите по кредитите дадени на организации на здружен труд од териториите на СР Црна Гора, СР Македонија и САП Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што втасуваат во периодот од 1987 до 1990 година	785
408. Закон за измени и дополненија на Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година	787
409. Закон за одлагање на враќањето на кредитите и другите плаќања на овластените банки од територијата на СР Македонија, СР Црна Гора и САП Косово	788
410. Закон за измени и дополненија на Законот за покритие на курсните разлики по странските кредити	789
411. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за претсметката на приходите и расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1987 година	790
412. Одлука за дополненија на Одлуката за определување на туристички населби, наутички центри, марини и мотели на магистралните патишта во кои можат да се отвораат слободни царински продавници	790
413. Одлука за распоредување на средствата за амортизација на сојузните органи утврдени во Буџетот на федерацијата за 1987 година	791
414. Правилник за измени на Правилникот за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање царина	792
415. Правилник за југословенските стандарди за бетон и би-арматура	792
416. Правилник за престанок на важењето на Правилникот за југословенскиот стандард за градежни заварени арматурни мрежи	793
417. Правилник за дополненија на Правилникот за југословенските стандарди за технички јагленоводороди од ароматичен ред	793
418. Правилник за престанок на важењето на југословенските стандарди за цевни спојки	793
419. Правилник за југословенските стандарди за изолациони масла за електротехнички цели	793
420. Правилник за метролошките услови за мостови на друмски и шински ваги	794
421. Правилник за метролошките услови за ножести рампи	795
422. Правилник за метролошките услови за уреди со валјаци за проверка на силата на кочењето по периферијата на тркалата кај возила на моторен погон и приклучни возила	795
423. Правилник за метролошките услови за мерила на магнетна индукција во опсег на мерењето од $5 \cdot 10^{-12}$ Т до $5 \cdot 10^{-2}$ Т	796
424. Правилник за метролошките услови за работни еталони на единица на време и фреквенција	797
425. Правилник за метролошките услови за куќишта на друмски и шински ваги	798
426. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за метролошките услови за лактодензиметри	799
427. Решение за утврдување на опремата што е ослободена од плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 3 од Царинскиот закон	799
428. Наредба за измена на Наредбата за височината на надоместот за користење на уреди и услуги на контролата на летањето во воздушниот сообраќај	799
429. Упатство за планирање на мерките на безбедност и самозаштита во плановите на одбраната	800
Одлука за укинување на член 21 од Правилникот на Работната заедница заеднички работи при Градежната работна организација „Ратко Митровиќ” во Белград за решавање на станбените потреби на работниците	801
Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 484 сав 3 од Законот за здружениот труд	801
Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 112 од Законот за договорите за превоз во друмскиот сообраќај	802
Назначувања и разрешувања	802

КОН КРАЈОТ НА МАЈ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА

Автор: Радован Стевиќ, проф.

Со Законот за мерните единици и мерилата на единствен начин се уредуваат прашањата во областа на метрологијата во согласност со заедничките потреби и интереси на целата земја врз основа на Уставот на СФРЈ. Коментарот содржи потполн текст на Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84 и 59/86) со коментар, односно со објасненија на одредбите на Законот кои се однесуваат на: обезбедувањето на мерно единство во СФРЈ; системот на мерни единици, остварувањето, чувањето и употребата на еталоните и мострите на референтни материјали, испитувањето на типот и преглед на мерилата, изработката и донесувањето на метролошки и други прописи, вршењето на надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон, казни одредби и др. заради попотполно разбирање и полесна примена во практиката.

Во прилог се дадени: список на подзаконските акти кои се донесуваат врз основа на овој закон со донесените и објавените акти во „Службен лист на СФРЈ” до 31 декември 1986 година; список на еталоните и мерилата кои подлежат на задолжителен преглед со роковите за нивни периодичен преглед; список на најважните поими употребени во овој закон и коментарот со нивните дефиниции дадени во Речникот на законската метрологија и во Меѓународниот речник на метрологијата.

Коментарот им е наменет, пред сè на организациите на здружен труд и на работните луѓе кои произведуваат, увезуваат и употребуваат мерила и мерна опрема, на сите видови метролошки лаборатории, на научно-истражувачките организации, на образовните и здравствените установи, на издавачките и новинските куќи и на други организации кои се занимаваат со средства за јавно информирање на органите на инспекцијата (особено на пазарните инспекции) и на други субјекти во општеството што се заинтересирани за работите на метрологијата.

Цена 3.500.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград,
Јована Ристиќа 1. Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ И МЕРИЛАТА

_____ парч.

Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса и жиро-сметка на порачувачот: _____

_____ (жиро-сметка број)

(М.П.)

Потпис на порачувачот

Во _____, _____ 1987.